

Користење на Skype

Видете ги овие совети за видео разговори на Skype.

Што е Skype?

Skype е една од најпопуларните апликации за видео разговори, која овозможува бесплатни и временски неограничени видео разговори. Skype може да го симнете (download) од интернет и тој работи на десктоп компјутери, лаптопи, таблети и умни телефони. Исто така, Skype е претходно инсталиран на голем број Windows компјутери. За да го симнете (download) Skype, посетете ја интернет страницата www.skype.com.



Кому може да се јавам на Skype?

Може да водите разговор со секого кој користи Skype. Тој или таа може да биде на вашата постоечка листа на контакти или може да ги додадете на Skype. На Skype може да се јавите на служби за итни ситуации (emergency) или на телефонските броеви 1300.


Колку чинат повиците на Skype?

Јавувањето на луѓе кои користат Skype е бесплатно. Преку Skype исто така може да се јавувате на нормални телефонски броеви, но тоа не е бесплатно.

Додавање на контакти

Пред да се јавите некому на Skype, неговото или нејзиното име треба да го внесете во листата на контакти на вашиот Skype. Има два начина на кои луѓе може да бидат додадени во вашата листа на контакти.

- Skype може да ја користи листата на контакти што веќе ја имате. Кога првпат ќе го активирате Skype, може да бидете прашани дали дозволувате Skype да ја користи вашата листа на контакти.
- Вие може да барате луѓе на Skype користејќи ја командата Search.



Додавање луѓе на вашата листа на контакти на Skype

Користење на Skype

Употреба на командата Search на Skype

За да најдете неког на Skype користејќи ја командата Search, кликнете на неа и напишете една од следните работи:


- Името на лицето (и можеби неговата локација, ако има многу луѓе со истото име).
- Телефонскиот број на лицето.
- Имејл адресата на лицето.

Кога ќе се појави листа со резултати,

кликнете на името на лицето кое сакате да го додадете на листата на контакти.

Тогаш ќе се појави неговиот или нејзиниот профил.

На крај, кликнете на Add to contacts. Тоа ќе прати порака до лицето, барајќи негова или нејзина согласност да биде додадено на вашите контакти. Кога лицето ќе прифати, ќе може да му се јавувате на Skype.



Додавање луѓе на вашата листа на контакти на Skype

Водење видео разговор на Skype

За да водите видео разговор, следете ги следните чекори:

1. На листата на контакти одберете го името на лицето. Ќе се појави страницата со неговиот или нејзиниот профил.
2. За да се јавите, кликнете на копчето со слика на видео камера.
3. Апаратот на соговорникот ќе почне да свони. Кога тој или таа ќе го прифати повикот (кликнувајќи на зеленото копче Pick up), ќе почне видео разговорот.
4. Завршете го разговорот кликувајќи на црвеното копче Hang up.

За време на разговорот, сликата на соговорникот ќе го исполнува поголемиот дел од екранот. Вашето лице ќе го видите во мал квадрат во долниот дел од екранот. Така ќе знаете како ве гледа соговорникот.



Видео разговор на Skype

Користење на Skype

Додавање на луѓе

Во еден разговор на Skype може да вклучите повеќе луѓе. Кликнете на копчето + или на копчето ... за да вклучите повеќе луѓе во разговорот. Ќе бидете прашани кого сакате да го додадете во разговорот.



Почнете да се јавувате

Откако сте ги внеле сите ваши контакти, за да се јавите некому на Skype треба само да го одберете името на соговорникот или да го кликнете или допрете копчето за јавување.